



## Работилница за “Пристап до правда”

18-19 октомври 2017 год.

*Во соработка со Академијата на судии и јавни обвинители “Павел Шатев”*

### Цел на работилницата

Работилницата обезбедува можност за судиите и правните експерти од поранешната Југословенска Република Македонија да ги разберат подобро побарувањата за пристап до правда на Архуската Конвенција, соодветните директиви на ЕУ и националното законодавство, како и

- Ќе биде интерактивна платформа за размена на искуство
- Ќе овозможи увид во тоа како функционира пристапот до правда во ЕУ и други земји
- Ќе се решаваат поголемите потешкотии и разлики во имплементацијата на правата за пристап кон правда, и решенијата за отстранување на бариерите за пристап до правда.

Работилницата е организирана врз основа на соодветните студии на случај и прикажување на судски случаи за да се илустрираат најпроблематичните прашања поврзани со пристап до правда кај проблемите со животната средина соодветни за секоја земја.

Обуката ќе се одржува на македонски и англиски јазик со симултан превод.

### Место

Академија за судии и јавни обвинители,  
бул. Јане Сандански 12, Скопје, Република Македонија

### Програма

#### Ден 1

8:45

**Регистрација**

9:00

**Почетен говор и добредојде**

*Претставник на Академија за судии и јавни обвинители  
Претставник на Министерството за правда (не е потврдено)  
Г-а Јадранка Иванова, Раководител на Сектор за ЕУ, Министерството за  
животна средина и просторно планирање  
Г-а Благица Петрова, Оперативен Менаџер во Канцеларијата на РЕЦ во  
Македонија  
Г-а Сесил Клод Моние, Раководител на проектот, РЕЦ*



- 9:30**            **Вовед во програмата, обучувачите и учесниците – тимот на РЕЦ**
- 9:40**            **СЕСИЈА 1: КРАТКО ПОЈАСНУВАЊЕ**
- Вовед во побарувањата за пристап до правда во прашањата за животна средина:**  
структура на Архуската Конвенција, правата, законската основа, севкупната  
примена во UNECE, законодавството на ЕУ, и националните контексти – *Г-дин. Јержи  
Јендрошка, експерт*
- Имплементирање на третиот столб на Архуската Конвенција и улогата која ја  
имаат судиите – Претставник на Министерството за животна средина на  
поранешната Југословенска Република Македонија (ќе се потврди)**
- 10:30**            **Кафе пауза**
- 10:45**            **Перспективата на ЗГ за пристапот до правда – Г-дин. Столе Георгиев, Центар за  
локален развој (CELOR)**
- Прашања-одговори, дискусија.
- 11:15**            **СЕСИЈА 2: ЧЛЕН 9.1 - ИНФОРМАЦИИ**
- Пристап до правда за пристап кон информации според Архуската Конвенција и  
националното законодавство (Чл. 9.1) – Г-дин. Јержи Јендрошка и Г-а Александра  
Бујароска, правен експерт**
- Прашања, одговори, дискусија.
- 12:00**            **Решавање на примери од судската пракса (Комисија за усогласеност на Архуска  
Конвенција/ЕСП/националните судови) – модератор Г-дин. Јержи Јендрошка**
- Сите заедно и во групи.
- 13:00**            **Ручек**
- 14:15**            **СЕСИЈА 3: ЧЛЕН 9.2 – УЧЕСТВО**
- Пристап до правда за учество на јавноста во донесувањето одлуки според  
Архуската Конвенција и националното законодавство (Чл. 9.2) – Г-дин. Јержи  
Јендрошка и Г-а Александра Бујароска, правен експерт**
- Прашања, одговори, дискусија.
- 15:00**            **Кафе пауза**



- 15:20**      **Решавање на примери од судската пракса** (Комисија за усогласеност на Архуска Конвенција/ЕСП/националните судови) – *модератор Г-дин. Јержи Јендрошка*
- Сите заедно и во групи.
- 16:20**      **Подготовка за СЕСИЈА 5 (симулирана судска постапка):** презентација на фактите и назначување на улоги.

## Ден 2

- 9:00**      **СЕСИЈА 4 – ЧЛЕН 9.3**
- Пристап до правда во случај на спротиставеност со националниот закон за животна средина според Архуската Конвенција и националното законодавство (Чл. 9.3)** – *Г. Јержи Јендрошка и Г-а Александра Бујароска, правен експерт*
- Прашања, одговори, дискусија.
- 09:45**      **Решавање на примери од судската пракса** (Комисија за усогласеност на Архуска Конвенција/ЕСП/националните судови) – *модератор Г. Јержи Јендрошка*
- Сите заедно и во групи.
- 10:40**      **Дискусија: идентификација на главните бариери за пристап до правда –**  
*модератор Г. Јержи Јендрошка*
- 11:00**      **Дискусија: вмрежување –** *модератор Г-а Сесил Моние, РЕЦ*
- 11:20**      **СЕСИЈА 5 – СИМУЛИРАНА СУДСКА ПОСТАПКА**
- Кафе пауза** заедно со подготовка на вежбата симулирана судска постапка од страна на учесниците
- 11:50**      **Вежба симулирана судска постапка**
- Повратни информации, дискусија.
- 13:20**      **Проценка на обуката. Распределба на дипломи. Затворање.**
- 14:00**      **Ручек** (во ресторан во близина)

Овој проект е финансиран од Програмот за советничка помош на Федералното Министерство за животна средина на Германија за заштита на животната средина во земјите на Централна и Источна Европа, Кавказ и Централна Азија и други соседни земји во Европската Унија. Проектот го надгледува Агенцијата за животна средина на Германија (UBA).